

Врз основа на член 391 точка 1 од Законот за трговските друштва и член 44 став 1 од Статутот на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, на ден _____ 2019 година ја поднесувам следната:

П Р И Ј А В А

Јас _____ од Скопје со стан на ул. _____

бр. _____ со предметната Пријава благовремено Ве известувам дека како акционер во Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје имам намера да присуствувам на Годишното Собрание закажано за 27 Јуни 2019 година во 12:00 часот во просториите на Друштвото со седиште на ул. Перо Наков 124.

Покрај тоа, сакам да напоменам дека сум запознаен со точките на Дневен ред на Годишното Собрание, како и дополнителните информации за правата на акционерите, објавени на веб страницата на Друштвото www.wabtec.com.

Јас како акционер претставувам _____ акции, односно гласа.

Скопје, _____ 2019 година

Акционер,

Pursuant to Article 391 item 1 of the Law on Trade Companies and Article 44 paragraph 1 of the Statute of the Joint Stock Company for production of braking equipment WABTEC MZT AD Skopje, on2019, I submit the following:

APPLICATION

I _____ from Skopje with a residence at st. _____ no.

With this application I inform you in due course that as a shareholder in the Joint Stock Company for the production of braking equipment WABTEC MZT AD Skopje, I intend to attend the Annual Assembly scheduled for 27 June 2019 at 12:00 am in the premises of the Company with its head office at ul. Pero Nakov 124.

In addition, I would like to point out that I am familiar with the Agenda of the Annual Assembly, as well as additional information on the rights of shareholders, published on the Company's web site www.wabtec.com.

I as a shareholder represent _____ shares, i.e, right to vote.

Skopje, _____ 2019

Shareholder,
